

Врз основа на член 24 став 1 точка 6, член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), член 15 став 1 точка 6, член 21 став 1 точка 11 и член 45 од Статутот на општина Валандово, Советот на општина Валандово, на петтата редовна седницата одржана на 21.12.2021 година, донесе

ПРОГРАМА

за активности на Општина Валандово во областа на спортот и млади во 2022 година

1. Вовед

Со Програмата за активностите од областа на спортот и младите во 2022 година, ќе се подржат програми и проекти кои се во функција на подобрување на условите за спортување, натпреварување и рекреирање на граѓаните од подрачјето на Општина Валандово.

Преку поддршката на спортот Општина Валандово ќе создава услови за поквалитетно натпреварување на спортските клубови и поголема заинтересираност и масовност на младите за спортување.

Практикувањето на спортот особено кај младите се повеќе претставува природна потреба за нормален психофизички развој и спречување на појава на телесни деформитети.

2. Цели

Основни цели на оваа Програма се:

- Остварување активен однос на Општина Валандово во организирањето, одвивањето и збогатувањето на спортскиот живот во општината, во согласност со потребите и интересите на граѓаните;

- Афирмирање на Општина Валандово;

- Унапредување на условите и можностите за остварување на спортските активности на децата и младината, спортистите и на спортско-рекреативните активности на граѓаните;

- Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативни активности на граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот;

- Промовирање на можностите на Општина Валандово да биде домаќин на одделни спортски манифестации од највисок ранг и поддржување на иницијативите што се преземаат на тој план;

- Остварување и унапредување на меѓународната спортска соработка.

3. Активности

Активностите во областа на спортот Општина Валандово ќе ги насочи кон поттикнување, поддржување и помагање на остварувањето на целите на оваа Програма.

Во таа смисла ќе се спроведуваат активности за:

- Заживување на спортските манифестации со традиција за кои постои интерес кај граѓаните манифестации со потврдени квалитети и интерес на граѓаните;

- Учество во организирањето натпревари од највисок ранг;

- Иницирање и реализирање посебни програми за создавање услови за спроведување спортски активности на спортистите аматери, на учениците и младината;

- Овозможување поинтензивна соработка на спортистите и нивните здруженија со спортисти од други градови, заради унапредување на меѓусебната соработка.

4. Финансирање

Активностите на Општина Валандово од областа на спортот, утврдени со оваа Програма, ќе се финансираат од средства од Буџетот на Општина Валандово за 2022 година, спонзорства и донации. При реализацијата на оваа програма, Општина Валандово ќе ги поддржува организаторите на спортските манифестации при спроведувањето на нивните активности за обезбедување финансиски средства и друга помош од:

-Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година (преку надлежните министерства);

- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
- Заинтересирани партнери за меѓусебна соработка во земјата и странство; и
- Други извори.

4.1 Финансирање на капитални инвестиции во спортот

-Продолжување со реализација на капиталниот проект за реконструкција на фудбалското игралиште во с. Пирава со средства од буџетот на општина Валандово;

- Изградба на фитнес зона во с.Пирава со средства од Агенција за млади и спорт;

6. Завршни одредби

Градоначалникот на Општина Валандово се грижи и го обезбедува спроведувањето на оваа Програма.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Валандово“.

Совет на општина Валандово
Претседател
Владимир Марков